



Кога зимата
ја сретнува
пролетта,
Стариот Симеон
беше со добра среќа:
Тој го сретна Одамна
очекуваниот,
Низ пророците
Пророкуваниот,
Него - рудник на сите небесни
богатства -

Тој го согледа како младенче голо,
Па, вака Симеон прорече:
- На мојот живот му се спушти ноќта;
Овој лежи, многумина да собори
Или да крене. Така духот зборува -
Пророштвото на старецот се оствари:
Стана Исус мера и мерило,
Извор на среќата, мир и радост,
Но, и нишан на кавги и злоба.
Едни ги крева, а други ги соборува
И Рај и Пекол на луѓето им отвора.
Нека секој избира што срцето му вели,
Во Рај со Христос! Нашето срце сака.

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА



ОСЛОБОДИТЕЛ НИ ДАРУВА

Изворот на љубовта, Изворот на светлината, Сонцето на правдата. Затоа во Тропарот - химната на празникот се пее: "Радувај се, благодетна Богородице Дево, зашто од Тебе изгреа Сонцето на правдата -

по раѓањето на Младенецот Исус, Го донеле во Ерусалимскиот Храм, за да го претстават пред Господа, за да го извршат над Него обичајот според речениот Закон Господов, дека "секое машко дете, кое

Светата Црква секогаш ѝ се восхитувала на Пресвета Богородица како на најчист Плод, како на највозвишен и најдостоеен Плод на човечката историја. Таа го родила Божјиот Син, Господ Исус Христос и затоа било и останува нејзиното мајчинство, останува нејзината крвна врска со Исус Христос, нејзината врска со небото и земјата - со човештвото за неговото спасение.

Во спомен на еден голем настан од пред околу две ил-

јади години, на една важна средба на Господ Исус Христос и Пресвета Богородица со побожниот, праведен и благочестив старец Свети Симеон и Света пророчица Ана, во Ерусалимскиот Храм, Православната Црква го востановила празникот Сретение Господово, кој секоја година се прославува на 2.2. - по стар или 15.2. - по нов календар. Всушност, овој празник нè потсетува на радосното сретнување на човечката душа со Бога, со Изворот на животот,

"Primi Go od mene Sinot Tvoj, Kogo Ti Go prinesuvam, da napravi { so Nego i so mene, kako Ti e Tebe voljata, i so Negovoto telo i krv, koi gi zede od mene, da go otkupi { ~ove-kiot rod"

Христос нашиот Бог, Кој ги просвети оние кои беа во мракот...! Преку Христа, Пресвета Дева ја донела вистинската Светлина, која го осветлува и го просветува светот.

Божјата Мајка со праведниот Јосиф, четириесет дена

прво ќе ја отвори утробата, да му се посвети на Господа; и да се принесе жртва...! (Св. Ев. по Лука)

Првосвештеникот Захариј (татко на Св. Јован Крстител), Дева Марија ја поставил на местото за девојки. Пречиста

Дева Марија зачнала без маж (Господ Исус Христос се овоплотил од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек). Таа натприродно го родила Изворот на чистотата и, се разбира, дека и по раѓањето останала Пречиста, без повреда на девојчинската чистота, останала Вечна Дева. Јасно е дека како Пречиста немало потреба да дојде во Храмот да се исчисти, но тоа го сторила за да покаже пред светот дека е послушна на Законот и да го принесе Младенецот на Бога.

Фарисеите кои биле присутни во храмот се разгневиле заради тоа и го известиле цар Ирод, кој мислејќи дека се родил Новиот Цар, веднаш испратил луѓе да го убијат Младенецот. Но, Божествената фамилија, по упатство на ангелот Божји, веќе се упатувала кон Мисир. Пред да биде известен цар Ирод за гореспомнатото, еве како Богородица својот Првенец му Го посветила на Бога:

Со Младенецот Христос в раце, приклонувал ги коле-

светлината да свети (сјае). Прими Го овоплотениот од мене Твој Логос, со Кој небесата ги утврди, земјата ја основа, водите во едно ги собра. Прими Го од мене Синот Твој, Кого Ти Го принесувам, да направиш со Него и со мене, како Ти е Тебе волјата, и со Неговото тело и крв, кои ги зеде

"Raduvaj se, blagodetna Bogorodice Devo, za{ to od Tebe izgrea Sonceto na pravdata - Hristos na{ iot Bog, Koj gi prosveti onie koji bea vo mrakot..."

од мене, да го откупиш човечкиот род". Искужувајќи ги овие зборови, Пресвета Богородица го предала своето сакано чедо во рацете на првосвештеникот Захариј, што значело како да го предала во рацете на самиот Бог.

Тогаш во Ерусалим живеел праведниот Симеон. При една прилика, тој бил известен од Светиот Дух дека, по Божја волја, нема да умре додека не го виде Месијата, роден од девојка. Оттогаш неговиот живот станал една постојана под-

четириесетдневното Богодете Христос, радосен, го зел, го држел во своите треперливи раце ветениот и долгоочекуваниот Бог. Со тоа како да ја гушнал самата смисла на животот, зашто го гушнал Ослободителот на нашите души. Затоа, во дел од Тропарот на празникот, Светата Црква му

пее на Св. Симеон: "Весели се и ти, старче праведен, зашто си Го примил во прегратките Ослободителот на нашите души, Кој ни дарува воскресение".

Ги слушаме овие вистински зборови, се задлабочуваме во нивната содржина и ја сфаќаме смислата на празникот Сретение Господово, празник на сретнување на човечката душа со Оној кој не создал и ни го дал животот, за да го преобразиме во чекање на Бога. Св. Симеон (наречен Бо-

ги споредил тие тешки болки со "продирање на мечот низ душата".

Не можат ниту небото ниту земјата да го забораваат најостриот меч (кој го прорекол Св. Симеон), и кој поминал низ мајчината душа, низ душата на Богородица, кога таа сосема покорна на Божјата волја, стоела под Крстот на "Синот и Господ Свој" при Неговото распување.

На тој необичен ден, во Храмот била и Св. пророчица Ана, ќерката Фануилова, од Асировото колено, вдовица на околу 84 години. Таа го познала Богомладенецот, пристапила кон Него, почнала да Го слави Господа и им објавила на луѓето во Ерусалим, дека тој е очекуваниот Спасител.

Празникот Сретение Господово се прославува уште од почетокот на настанот, а торжествено одбележување на овој ден е востановено во 544 година.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

ОТ НА НАШИТЕ ДУШИ ВОСКРЕСЕНИЕ

ната пред Бога, Го предала на Бога со зборовите од кои просолзуваат очите во срцето на човекот: "Превечни Оче, тоа е Синот Твој, Кој Го испрати да се овоплоти од мене заради човечкото спасение. Ете Го Оној, Кој Ти пред вековите си Го родил без мајка, јас по благоволенieto Твое на крајот на времето родив без маж. Ете Го првородениот Плод на утробата моја, зачат во мене, со Духот Твој Свети, и роден од мене на неискажен начин, како што Ти единствен знаеш. Ете Го Првенецот мој, но Он е Твој Најпрв, на Тебе совечен и собеспочетен, Првенец кој на Тебе единствениот приличи, зашто од Тебе слезе не отстапувајќи од Твоето Божество. Прими Го Првенецот, со Кој вековите ги создаде и нареди

готовка за радосното сретнување со Богодетето Христос.

Свети Симеон живеел во неискажлива радост што таа долгоочекувана Божја светлина и Божји одговор на очекувањето човечко, биле дадени на него, и тоа токму низ

"A i na tebe samata me- }e ti ja probode du{ata za da se otkrijat mislite na mnogu srca"

Богомладенецот Христос. Воден од Светиот Дух, Свети Симеон брзо отишол во Храмот и ја познал Пресвета Богородица и Богомладенецот по светлината, која зрачила околу нивните глави, како ореоли. Свети Симеон се сретнал со

гопримец) му благодарил на Бога што го удостоил да го види Месијата, и го замолил сега да го отпушти од овој живот: "Сега го отпушташ Својот слуга во мир, Владико, според зборовите Твои; зашто очите мои го видоа спасението Твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи: светлина за просвета на незнајбошците и слава на Твојот народ, Израилот". (Св. Ев. по Лука) Оваа песна низ вековите и денес продолжува да се пее во Светата Црква. Св. Симеон ги благословил Дева и Младенецот и (како што пишува Св. Ев. Лука), тој ѝ рекол на Пресвета Дева Марија: "А и на тебе самата меч ќе ти ја прободат душата за да се откријат мислите на многу срца". Тој пророчки ги видел болките кои ја чекаат и



АПЕЛ Манастирот "Си Свети"

има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Жиро-сметка:
530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д.
ОХРИД